

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 1, а во врска со член 28 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „ Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

Правилник

за дополнување на Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија

Член 1

Во Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/19 и бр.103/19) по членот 17 се додава нов член 17-а кој гласи:

„Член 17-а

(1) Во случај на прогласена воена, вонредна и/или кризна состојба, Регулаторната комисија за енергетика постапката за одобрување на регулираниот максимален приход, регулираната просечна тарифа и тарифите за користење на соодветниот систем и услугите за користење на пазарот, како и постапките утврдени со член 18 и член 19, ги води на начин утврден со овој правилник.

(2) Роковите за одржување на подготвителната седница и седницата на Регулаторната комисија за енергетика во случаите од став (1) на овој член отпочнуваат да течат од денот на престанокот на важењето на воената, вонредната и/или кризната состојба.

(3) Одлуката за одобрување на регулираниот максимален приход, регулираната просечна тарифа и тарифите за користење на соодветниот систем и услугите за користење на пазарот којашто се донесува во случаите од став (1) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегува во сила од 1-от ден во наредниот месец во тековната година.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Правилникот за начинот и условите за определување на регулираниот максимален приход и регулираните просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/19), се дополнува со нов член 17-а заради усогласување со ситуации кога се прогласува воена, вонредна или кризна состојба, со што им се дава доволно време на членовите на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија да организираат успешна подготвителна седница (којашто согласно Деловникот за работа не се одржува за време на вонредната состојба), што ќе овозможи активно учество на сите заинтересирани страни во креирањето на содржината на конечната квалитетна одлука, како и јавност и транспарентност во процесот на донесувањето на одлуката.

Бр. 01-/1398/1

12 јуни 2020 година

Скопје

Претседател на

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги

на Република Северна Македонија

Марко Бислимоски